

Управување со електронски плаќања


Вежбајте на некои од понапредните банкарски активности со Squirrel Bank.

Ајде да вежбаме на некои вообичаени банкарски трансакции користејќи ја Squirrel Bank. Запомнете, и покрај тоа што Squirrel Bank ќе изгледа малку различно од безбедниот електронски систем на вашата банка, чекорите за секоја активност ќе бидат слични.

Пренос на средства меѓу сметки

Електронското банкарство ви овозможува лесен пренос на пари од една на друга банкарска сметка. Ајде да пренесеме пари од **Трансакциската сметка** на **Штедната сметка (Savings Account)**:

1. Со помош на курсот *Управување со електронски плаќања* на Be Connected, најдете ја активната за вежбање **Пренос на средства меѓу сметки**, а потоа кликнете на **Преноси и плаќање на сметки (Transfers & BPAY)** во горното мени.
2. Кликнете на **Преноси (Transfers)** во паѓачкото мени. Ќе го видите екранот за пренос на средства.
3. Кликнете во полето **Од (From)**. Ова ќе ви покаже список со сметки од кои можете да пренесете пари.
4. Кликнете на **Трансакциска сметка (Everyday Account)**.
5. Кликнете во полето **До (To)**. Ова ќе ви покаже список со сметки на кои можете да пренесете пари.
6. Кликнете на **Штедната** сметка.
7. Внесете **57,20** во полето **Износ (Amount)**. Тоа е износот што ќе го пренесете.
8. Напишете **Неделна заштеда (Weekly savings)** во полето **Ваш опис (Your description)** за да се можете да се потсетите зошто го извршивте овој пренос.
9. Кликнете на копчето **Следно (Next)** во близина на десниот долен дел. Ќе се појави екран за **Потврдување на плаќањето (Confirm payment)**. Треба да проверите дали сте ги внеле точно деталите.
10. Кликнете на копчето **Плати (Pay)** што се наоѓа во близина на десниот долен дел за да го извршите преносот.
11. Сега, одјавете се безбедно користејќи го копчето **Одјави се**.




Пренесете средства меѓу вашите сметки или платете сметки преку BPAY

Управување со електронски плаќања

Плаќање на сметки (BPAY)

Можете да ја користите функцијата **Плаќање на сметки (Bill Payment)**, или скратено **BPAY**, за да го платите поголемиот дел од сметките со електронско банкарство, вклучувајќи плин, телефон и струја. Сè што ќе ви треба е **Кодот на компанијата (Biller code)** и вашиот **Референтен број на клиент (Customer reference number)**, што е отпечатен на сметката. Во овој пример ќе ја платиме сметката за струја.

1. Со помош на курсот *Управување со електронски плаќања* на *Be Connected*, најдете ја активната за вежбање **Додавање на нов примач (Adding a new biller)** и **Плаќање на сметка**, а потоа кликнете на **Пренеси и плаќања на сметки (Transfers & BPAY)** во горното мени.
2. Кликнете на **BPAY** во паѓачкото мени за да го видите екранот за вршење плаќања преку BPAY.
3. Во полето **Од (From)** изберете **Трансакциска сметка (Everyday Account)**. Ова е сметката од која ќе му платите на претпријатието за струја или **примачот**.
4. За да ги додадете деталите на BPAY на примачот, кликнете на копчето **Додај нов (Add new)**. Деталите на BPAY се наоѓаат на сметката што ја плаќате.
5. Внесете **9562** во полето за **Код на примач (Biller code)**. Ова ќе го идентификува претпријатието на кое му плаќате.
6. Напишете **700513425** во полето за **Референца (Reference)**. Ова е бројот што ја идентификува вашата сметка кај компанијата.
7. Внесете **Squirrel Power** во полето **Име (Name)**.
8. Кликнете на копчето **Додај (Add)** за да го зачувате претпријатието Squirrel Power во вашиот список со примачи. Ќе се појави екран за потврдување.
9. Вратете се на екранот на BPAY, кликнете на копчето **До (To)** и изберете го претпријатието Squirrel Power од списокот со зачувани примачи. Вашиот зачуван референтен број на клиент ќе се појави во полето **Референца (Reference)** подолу.
10. Внесете **210** во полето за **Износ (Amount)**. Ова е износот што ќе му платите на Squirrel Power.



Најдете го кодот на примачот и вашиот број на клиент на вашата сметка

Add new

Додадете ги деталите на сметка на лицата и претпријатијата на кои им пренесувате средства или плаќате сметки


Управување со електронски плаќања

11. Напишете **Сметка за струја (Electricity bill)** во полето **Ваш опис (Your description)**.
12. Кликнете на копчето **Следно (Next)** во близина на десниот долен дел. Ќе се појави екран за **Потврдување на плаќањето (Confirm payment)**. Треба да проверите дека сте ги внеле точно деталите.
13. Кликнете на **Земете код (Get Code)** за да добиете безбедносен код од Squirrel Bank на вашиот телефон. Внесете го кодот **1598** во полето веднаш до тоа копче.
14. Кликнете на копчето **Плати (Pay)**. Еве, вашата сметка за струја се плати!
15. Сега, одјавете се безбедно користејќи го копчето **Одјави се**.


Како да поставите ограничување на трансакција

Банките вообичаено го ограничуваат износот што може да се плати од секоја од вашите сметки за да ја зголеми безбедноста. Можете да го измените ограничувањето поставено од вашата банка на износ што вам ви одговара:

1. Со помош на курсот *Управување со електронски плаќања* на Ве Connected, најдете ја активната за вежбање **Како да поставите ограничување на трансакција**, а потоа кликнете на **Поставки (Settings)** во горното мени.
2. Кликнете на **Ограничувања на електронски трансакции (Online banking limits)** од паѓачкото мени. Ќе видите дека секоја сметка има различно ограничување.
3. Кликнете на полето веднаш до ограничувањето на **Трансакциската сметка**.
4. Изберете **4000** од опциите во полето. вашата банка може да ви побара дополнителна безбедносна потврда пред да ја прифати промената.
5. Кликнете на **Земете код (Get Code)**. На вашиот телефон ќе примите безбедносен код од Squirrel Bank. Внесете го кодот во полето веднаш до тоа копче.
6. Кликнете на копчето **Зачувај ги промените (Save changes)** за да го потврдите новото дневно ограничување. Сега го зголемивте дневното ограничување на таа сметка од \$2.000 на \$4.000.
7. Сега, одјавете се безбедно користејќи го копчето **Одјави се**.



Вашата банка ќе ви прати безбедносен код на телефонот за да потврди некои трансакции



Изменете го ограничувањето на дневните трансакции на вашите сметки за електронско банкарство